


УДК 63(058)

МАК-ISSN 1409-5297

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ  
UNIVERSITY “Ss CYRIL AND METHODIUS” - SKOPJE

1945 2009



ЈУБИЛЕЕН

# ГОДИШЕН ЗБОРНИК

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ

65 ГОДИНИ Е МОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ

ANNIVERSARY YEARBOOK  
OF THE INSTITUTE OF AGRICULTURE - SKOPJE

---

**Редакциски одбор**  
д-р Душко Мукастов  
д-р Трајче Младеновски  
д-р Гордана Попсимонова  
д-р Мелпомена Поповска  
д-р Климе Белески

**Главен уредник**  
д-р Душко Мукастов

**Одговорен уредник**  
д-р Трајче Младеновски

**Технички уредник**  
д-р Гордана Попсимонова

**Лектура**  
Бисерка Токовска-Стевчевска

**Адреса:**  
Земјоделски институт  
Александар Македонски бб  
п.фзш 191 1.000 Скопје  
Република Македонија  
тез. +389 (02) 3230 910  
факс +389 (02) 3114 283

**Editorial board**  
d-r Duško Mukactov  
d-r Trajče Mladenovski  
d-r Gordana Popsimonova  
d-r Melpomena Popovska  
d-r Klime Beleski

**Editor in chief**  
d-r Duško Mukactov

**Responsible editor**  
d-r Trajče Mladenovski

**Technical editor**  
d-r Gordana Popsimonova

**Language editor**  
Biserka Tokovska-Stevčevska

---

Зборникот е финансиран од Министерството за образование  
и наука на Република Македонија  
The Yearbook is financed by the Ministry od Education  
and Sciense of Republicof Macedonia

---

**Техничко уредување и дизајн на изданието**  
БИГОСС - Скопје  
м-р Стево Темелковски  
Елизабета Симоска

**Печати**  
РИ Графика - Скопје

**Тираж:** 300 примероци

## ВЛИЈАНИЕ НА СИСТЕМОТ НА ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ СОДРЖИНАТА НА ПРОТЕИНИ ВО ЗРНОТО ОД ПЧЕНИЦА

Илиевски М.\*, Василевски Г.\*\*, Иваноски М.\*\*\*,  
Спасова Драгица\*, Ѓорѓиевски М.\*

### КРАТОК ИЗВАДОК

Испитувањата се вршени кај зрно од пченица што е добиено од два различни системи на производство во периодот од 2004/05 до 2007/08 година.

Како материјал за работа беше користено зрното од десет (10) генотипи мека зимска пченица (*Triticum aestivum spp. vulgare*): миленка, бисиџа, лизинка, алиана, мила, оровчанка, олга, аероунија тритика, подобрена оровчанка и иелиситејка.

Сите генотипи, освен миленка и олга, во конвенционалното производство имаат поголема содржина на протеини во зрното. Најголем процент на протеини во зрното од конвенционалното производство имаше лизинка (15,3 %), а најмал (13,0 %) миленка. Во органското, најголем процент на протеини имаше лизинка (14,8 %), а најмал (12,5 %) аероунија тритика.

**Клучни зборови:** конвенционално, органско, зрно, пченица, протеини.

\* Универзитет „Гоце Делчев“, Земјоделски факултет, ул. „Крсте Мисирков“ б.б. 2000 Штип, Р. Македонија.  
mite.ilievski@ugd.edu.mk, dragica.spasova@ugd.edu.mk, milan.georgievski@ugd.edu.mk

\*\* Универзитет „Кирил и Методиј“, Факултет за земјоделски науки и храна, бул. „Александар Македонски“ б.б. 1000 Скопје, Р. Македонија. gcvasillevski@yahoo.com

\*\*\*Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Земјоделски Институт, бул. „Александар Македонски“ б.б. 1000 Скопје, Р. Македонија.

\* Goce Delchev University, Faculty of Agriculture, „Krshte Misirkov“ b.b., 2000 Stip, R. of Macedonia. mite.ilievski@ugd.edu.mk, dragica.spasova@ugd.edu.mk, milan.georgievski@ugd.edu.mk,

\*\*Ss Cyril and Methodius University, Faculty of Agricultural Science and Food, „Aleksandar Makedonski“ b.b. 1000 Skopje, R. of Macedonia. gcvasillevski@yahoo.com

\*\*\*Ss Cyril and Methodius University, Institute of Agriculture, „Aleksandar Makedonski“ b.b. 1000 Skopje, R. of Macedonia.

# THE INFLUENCE OF CROOPING MANAGEMENT SYSTEM ON PROTEIN CONTENTS IN GRAIN OF WHEAT

Ilievski M.\*; Vasilevski G.\*\*, Ivanoski M.\*\*\*; Spasova Dragica\* Georgievski M.\*

## SUMMARY

The examinations were conducted on wheat grain, produced by two different growing system for the period from 2004/05 to 2007/08.

A grain of ten (10) varieties of soft winter wheat (*Triticum aestivum spp. vulgare*): *milenka*, *bistra*, *lizinka*, *altana*, *mila*, *orovčanka*, *olga*, *agrounija prima*, *podobrena* *orovčanka* and *pelisterka* was used as planting material.

All varieties, except *milenka* and *olga*, had higher content of proteins in the grain in conventional production. The variety with biggest content of proteins in the grain in conventional production was *lizinka* (15,3 %), and with the smallest *milenka* (13,0 %). In organic, the variety with biggest content of proteins in the grain was *lizinka* (14,8 %), and with the smallest *agrounija prima* (12,5 %).

**Key words:** conventional, organic, grain, wheat, proteins.

## ВОВЕД

Пченицата е основна зрнеста култура и е најважното лебно жито во целиот свет. Во полна зрелост, пченичното зрно, во зависност од местото на производство и употребените агротехнички мерки содржи 13-16 % белковини, 77-78 % јаглеидрати, 1,2 до 1,5 % масти. Освен овие хемиски особини, пченичниот леб е богат извор на минералите Ca, P, K и Fe. Го содржи и витаминскиот В-комплекс.

Најважен показател за квалитетот на пченицата е количеството и квалитетот на белковините во зрното.

Денес се дефинирани повеќе начини во производството на меката пченица, односно различни системи на одгледување. Имајќи го тоа предвид, се наметна и потребата од добивање нови сознанија за реакцијата на генотипите спрема системот на производство по однос на различни својства. Стремејќи се кон тие правци на истражувања, во овој труд се дадени информации за реакцијата на одредени генотипи на мека пченица во два система на производство (органско и конвенционално), по однос на квантитетниот протеински дел на зрното, сè со цел производителите и преработувачите да добијат правилни сознанија за квалитетот на производството, што се остварува при различни системи на одгледување кај оваа култура, т.е. кај испитуваните генотипи пченица.

## МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОД НА РАБОТА

Испитувањата се вршени во полски и лабараториски услови во текот на 2004/05, 2005/06, 2006/07 и 2007/08 година. Полските опити беа поставени на опитното поле во Институтот за јужни земјоделски култури во Струмица, а лабараториските испитувања се вршени во лабораторијата на Катедрата за генетика на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје.

Како материјал за работа беа користени десет (10) сорти мека зимска пченица (*Triticum aestivum spp. vulgare*): *миленка, бисерка, лизинка, албана, мила, оровчанка, олга, адроунија йрма, подобрена оровчанка и йелиситецка*. Секоја година од периодот зацртан за истражување овие генотипи беа поставувани во систем на конвенционално и органско производство. Разликата меѓу двата опита беше во примената на агротехничките мерки. Една од тие беше и губрењето, така што во конвенционално се примени вештачко гранулирано NPK-губре, со комбинација 15:15:15 во количество од 300 kg/ha + прихранување со KAN 27%-150 kg/ha во фаза братење, додека во органското, прегорено арско губре во количество од 20 t/ha. Протеините се одредени на Infratec 1241 Grain Analyzer според патентен метод EP0320477B1, 8704886-4, а добиените резултати се обработени варијациско-статистички според метод анализа на варијанса, а разликите тестирали според LSD-тестот.

## КЛИМАТСКИ УСЛОВИ

Во периодот на четиригодишните испитувања беа следени метеоролошките показатели за средномесечни температури на воздухот во целзиусови степени и месечни суми на врнежите во милиметри.

Табела 1. Средно месечни температури во целзиусови степени (°C)

| Година  | Месеци |     |     |      |      |     |      |      |      |  |
|---------|--------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--|
|         | X      | XI  | XII | I    | II   | III | IV   | V    | VI   |  |
| 2004/05 | 16,0   | 7,6 | 4,9 | 2,5  | -0,1 | 7,8 | 12,9 | 18,7 | 21,9 |  |
| 2005/06 | 13,2   | 5,4 | 4,2 | -0,3 | 2,0  | 8,2 | 13,5 | 18,1 | 21,4 |  |
| 2006/07 | 14,3   | 6,7 | 2,8 | 5,0  | 5,9  | 9,8 | 13,7 | 19,8 | 24,1 |  |
| 2007/08 | 13,3   | 5,9 | 1,9 | 2,8  | 5,9  | 9,9 | 13,5 | 18,0 | 23,2 |  |
| 1994/04 | 13,2   | 7,3 | 2,7 | 1,1  | 4,0  | 7,8 | 12,3 | 18,4 | 22,6 |  |

|         | X    | XI   | XII  | I    | II   | III  | IV   | V     | VI   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 2004/05 | 45,2 | 83,8 | 83,3 | 48,9 | 96,4 | 43,5 | 36,7 | 50,0  | 12,9 |
| 2005/06 | 58,0 | 34,2 | 52,1 | 58,7 | 56,4 | 75,0 | 31,8 | 34,0  | 107  |
| 2006/07 | 85,6 | 39,7 | 34,3 | 16,5 | 24,0 | 39,7 | 2,2  | 107,5 | 45,6 |
| 2007/08 | 127  | 74,8 | 41,4 | 16,1 | 17,1 | 16,8 | 61,2 | 49,8  | 35,5 |
| 1994/04 | 57,7 | 60,3 | 81,9 | 48,0 | 33,7 | 36,4 | 48,9 | 51,5  | 49,3 |

Според податоците во Табела 1 може да се констатира дека средномесечните температури на воздухот за време на вегетацијата на пченицата во четирите години на испитување се најниски во првите месеци од секоја година, односно во јануари и февруари (од 5,9 до -0,3°C), а највисоки во јули (23,7-27,6°C). Средномесечните температури кои преовладуваат во вегетациониот период се карактеризираат како добри за одгледување пченица. Од податоците во Табела 2 може да се забележи дека во 2007 година за време на вегетацискиот период на пченицата, во април, е забележан најголем дефицит од врнежи (само 2,2 mm). Инаку, во другите месеци и години, распоредот на врнежи релативно е добар за производство на пченица.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Од резултатите за содржината на протеини во зрното при конвенционално производство на пченица во Табела 3 може да се констатира дека најголема содржината на протеини во зрното, независно од годината, имаше сортата *лизинка* (15,3 %), а најмал (13,0 %) сортата *миленка*, што е абсолютно за 2,3 % или релативно за 17,69 % повеќе протеини.

Табела 3. Содржина на протеини во зрното изразена во проценти кај испитуваните варијанти во системот на конвенцијско производство на мека пченица

| Сорта                       | Година  |         |         |         | Просек по сорта          |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
|                             | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |                          |
| миленка                     | 11,1    | 13,9    | 13,6    | 13,6    | 13,0                     |
| бисера                      | 13,4*   | 13,7    | 12,8    | 14,0    | 13,5                     |
| лизинка                     | 16,1*   | 15,9*   | 13,6    | 15,7*   | 15,3                     |
| албана                      | 11,0    | 15,5*   | 12,9    | 14,2    | 13,4                     |
| мила                        | 13,8*   | 13,0    | 14,2    | 13,9    | 13,7                     |
| оровчанка                   | 14,4*   | 13,4    | 13,8    | 14,5    | 14,0                     |
| олга                        | 12,9*   | 13,1    | 13,5    | 15,1*   | 13,6                     |
| астроунија прима            | 13,0*   | 12,9    | 13,8    | 14,0    | 13,4                     |
| шод. оровчанка              | 14,9*   | 15,8*   | 14,5    | 15,1*   | 15,1                     |
| шелиштерка                  | 14,5*   | 15,1    | 14,0    | 14,1    | 14,4                     |
| Просек по год.              | 13,5    | 14,2    | 13,7    | 14,4    | 13,9<br>Општ просек Н.С. |
| LSD <sub>0,05</sub><br>0,01 | 1,43    |         |         |         |                          |

Највисок процент на протеини во зрното од пченица при конвенциското производство, независно од сортите, добиен е во четвртата (2007/08) година (14,4 %), што е апсолутно за 0,9 % или 6,67 % повеќе од содржината на протеини во зрното во првата година на испитување (13,5 %), кога се доби и најмала содржина на протеини во зрното од сите години на испитување, односно за 0,2 или релативно 1,41 % повеќе од содржината на протеини во зрното во втората година (14,2 %), а апсолутно за 0,7 % или 5,11 % повеќе од содржината на протеини во третата година на испитување (13,7 %).

Од резултатите во Табела 4 може да се констатира дека најголема содржината на протеини во зрното при органското производство, независно од годината, имаше сортата *лизинка* (14,8 %), а најмала (*аџроунија йрима*, што е апсолутно за 2,3 % или релативно за 17,69 % повеќе протеини. Независно од годината и климатските услови, добра содржина на протеини во зрното при овој систем на одгледување имаа и другите испитувани сорти.

**Табела 4.** Содржина на протеини во зрното изразена во проценти кај испитуваните варијанти во системот на органско производство на мека пченица


| Сорта                  | Година  |         |         |         | Просек според сортите |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
|                        | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |                       |
| миленка                | 13,6    | 13,7    | 13,4    | 12,0    | 13,2                  |
| бистра                 | 12,9    | 13,3    | 13,4    | 13,0    | 13,1                  |
| лизинка                | 15,1**  | 14,9*   | 14,3    | 15,1**  | 14,8                  |
| алашана                | 13,4    | 13,3    | 13,6    | 13,2*   | 13,4                  |
| мила                   | 13,3    | 12,2**  | 14,5*   | 12,7    | 13,2                  |
| оровчанка              | 14,7*   | 13,1    | 14,4    | 13,2*   | 13,8                  |
| олга                   | 14,8*   | 12,7    | 14,5*   | 13,2*   | 13,8                  |
| аџроунија йрима        | 13,1    | 11,5**  | 13,7    | 11,9    | 12,5                  |
| йод. оровчанка         | 15,3**  | 12,2**  | 14,3    | 13,9**  | 13,9                  |
| шелиштерка             | 14,7*   | 12,7    | 13,7    | 11,9    | 13,2                  |
| Просек според годините | 14,1    | 13,0    | 14,0    | 11,6    | 13,2<br>Општ просек   |
| LSD 0,05               |         |         | 1,03    |         |                       |
| 0,01                   |         |         | 1,43    |         |                       |

Највисок процент на протеини во зрното од пченица од четиригодишното испитување во органскиот систем на производство, независно од сортите, добиен е во првата (2004/05) година (14,1 %), што е апсолутно за 2,5 % или 21,55 % повеќе од содржината на протеини во зрното во четвртата година на испитување (11,6 %), кога се доби и најмала содржина на протеини во зрното од сите години на испитување, односно за 1,1 % или релативно 8,46 % повеќе од содржината на протеини во зрното во втората година (13,0 %), а апсолутно за само 0,1 % или 0,71 % повеќе од содржината на протеини во зрното во третата година на испитување (14,0 %).

конвенционалното производство (13,9 %) е поголема абсолютно за 0,7 % или релативно за 5,30 % од органското производство (13,2 %).

Средните количества на NPK-ѓубриња и оптималните дози на азот за прихранување во конвенционалното производство, придонесоа за поголема содржина на протеини во зрното кај овој систем на одгледување, за разлика од органското каде што прихранувањето е изоставено.

Споредувајќи ги сортите во двата система на одгледување, по однос на овој параметар, може да се констатира дека сите сорти, освен *милена* и *олга*, одгледувани во системот на конвенционално производство имаат поголема содржина на протеини во зрното од истите одгледувани во системот на органско производство. Графичка споредба на просечната содржина на протеини во зрното од двата система на одгледување е дадена во Графикон 1.



Графикон 1. Просечна содржина на протеини во зрното (%) на испитувањите варијации од двата системи на производство на йченица

Независно од годината, почвено-климатските услови и системот на одгледување, сорта со најголема содржина на протеини во зрното од испитуваните генотипи е *лизинка* (15,0 %), која во системот на конвенционално производство имаше 15,3 % на протеини, а во системот на органско производство 14,8 %. Најмала содржина на протеини во зрното, независно од годината, почвено-климатските услови и системот на одгледување т.е. применетата агротехника, имаше сортата *агроунија прима* (12,9 %). Таа во системот на конвенционално производство имаше 13,4 % на протеини, а во системот на органско производство 12,5 %. Покрај другите фактори, во најголема мера тоа се должи на влијанието на

генотипската специфичност на сортите. Во првиот случај сортата *лизинка* (15,0 %) поседува генетска предодреденост за формирање голем процент на белковини, независно од климатските услови на годината и системот на одгледување, додека кај сортата *аѓроунија йрима* (12,9 %) тоа свойство е послабо изразено.

## ЗАКЛУЧОЦИ

Врз основа на четиригодишните истражувања на меката пченица, одгледувана во систем на конвенционално и органско производство, по однос на содржина на протеини во зрното, може да се извлечат следниве заклучоци:

1. Најголем процент на протеини во зрното при конвенционалното производство имаше сортата *лизинка* (15,3 %), а најмал (13,0 %) сортата *миленка*.
2. Во органското производство на пченица, најголема содржината на протеини во зрното имаше сортата *лизинка* (14,8 %), а најмала (12,5 %) сортата *аѓроунија йрима*.
3. Сортите *лизинка*, *подобрена оровчанка*, *оровчанка* и *йелестерка* се генотипи со најстабилна и најголема содржина на протеини во зрното во системот на конвенционално производство на пченицата врз кои надворешните услови не покажале влијание.
4. Сортите *лизинка*, *подобрена оровчанка*, *оровчанка*, *олга*, *мила* и *албана* се генотипи со најстабилна и најголема содржина на протеини во зрното во системот на органско производство на пченицата врз кои надворешните услови не покажале влијание.
5. Независно од годината, почвено-климатските услови и системот на одгледување, сорта со најголема содржина на протеини во зрното од испитуваните генотипи е *лизинка* (15,0 %), а со најмала *аѓроунија йрима* (12,9 %).
6. Средните количества на NPK-губрињата и оптималните дози на азот за прихранување во конвенционалното производство, придонесоа за поголема содржина на протеини во зрното кај овој систем на одгледување, за разлика од органското каде што прихранувањето беше изоставено.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Василевски, Г. (1980): Влијание на губрењето врз развојот, приносот и квалитетот на пченицата во реонот на Овче Поле. Докторска дисертација, Земјоделски факултет.
2. Василевски, Г. (2004): Зрнести и клубенести култури, (Универзитетски учебник). Извдавач Expressive graphics-Скопје.
3. Георгиевски, М., Спасов, Д., Илиевски, М., Спасова, Д., Атанасова, Б. (2004/2005): Проблематика во производството на семе од пченица во Р. Македонија. Годишен зборник на ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури-Струмица, Година 4/5, стр.105-112, 2004/05, Струмица.
4. Zečević Veselinka, Knežević, D., Mičanović Danica i Urošević, D. (2006): Varijabilnost komponenti tehnološkog kvaliteta ozime nešenice Zbornik

5. Ценов, Н., Ичеренска Недулка (1995): Селекционни линии зимна пшеница с високи продуктивни възможности и повишено съдържание на протеин в зърното. Научна сесия „Проблеми на влакнодайните и зърнено-хлебните култури“, Селскостопанска академия - София, Институт по памука и твърдата пшеница-Чирпан, стр.205-209. 1995, Чирпан.
6. Иваноски, М. (1994): Миленка - нова сорта мека пченица - *Tr. aestivum*. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје. Книга XIII/XIV, стр.7-16, 1994, Скопје.
7. Иваноски, М. (1995): Влијанието на агроеколошките услови врз порастот, приносот и квалитетот на некои сорти пченица. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје. Книга XV, стр.7-30, 1995, Скопје.
8. Иваноски, М. (1998): Нови сорти на меки пченици. 1998, Скопје.
9. Konvalina, P., Moudry J. (2007): Methodology of evaluation of the morphological, biological, economic and quality features of the varieties of genus *Triticum L.* in various climatic and land condition. Proceededing of the COST SUSVAR workshop on Varietal characteristics of cereals in different growing systems with special emphasis on below ground traits. Poster session I: Varietal characteristics in different growing systems, Str. 38-44, 29-31 May 2007. Valence, Hungary.
10. Mazzoncini, M., Belloni, P., Risaliti, R., Antichi, D. (2007): Organic Vs Conventional Winter Wheat Quality and Organoleptic Bread Test. 3<sup>rd</sup> QLIF Congress, Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007. Archived at [http://orgprints.org/view/projects/int\\_conf\\_qlif2007.html](http://orgprints.org/view/projects/int_conf_qlif2007.html)
11. Strazdina Vija, Bleidere Mara (2004): Cereal varieties for the organic farming in Latvia. Proceedings of the first World Conference on Organic Seed. Challenges and Opportunities for Organic Agriculture and the Seed Industry. str.186-187, July 5-7, 2004, FAO Headquarters, Rome, Italy.
12. Спасова Драгица, Митрев, С., Иваноски, М., Спасов, Д. (2004/2005): Основни карактеристики на новата сорта мека пченица-Мила (*Triticum aestivum ssp. Vulgare*). Годишен зборник на ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури-Струмица. Година 4/5, стр.125-135, 2004/2005, Струмица.
13. Симеонова Емилија, Иваноски, М., Гираузова, Е. (2005/2006): Зимска сорта мека пченица - Алтана. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје. ТОМ XXIV/XXV, стр.13-22, 2005/2006, Скопје.
14. Симеонова Емилија, Иваноски, М., Ивановска Соња, Јанкуловски, Ј., Јанкуловска Мирјана (2005/2006): Квалитетни свойства на зрното кај некои сорти мека пченица со осврт на употребата на цело зрно во исхраната. Годишен зборник на Земјоделскиот институт-Скопје. ТОМ XXIV/XXV, стр.23-30, 2005/2006, Скопје.